

Неделна Тема	Пораки на пролетта
Содржина на денот	Пак ни дојде пролетта
	3-4 години
Воспитувач	Александра Балшиќевска
Дневни активности	
Здрави и безбедни навики	Разговор како да се грижиме за околината (да не ја газиме зелената површина, да не фрламе отпадоци , да не кинеме цвеќиња и кршиме гранки од дрвјата, да се движиме по патека за пешаци, отпадот да го фрламе и селектираме на места обележани за тоа, да засадуваме цвеќиња и дрвја за поубава и почиста околина).
Активности	<p>Активноста започнете ја со краток разговор преку пролетни слики за годишното време пролет. Детето нека ги гледа сликите и нека раскажува што може да забележи на нив – опишување на сликите.</p> <p>Потоа направете кратка прошетка во блиската околина, набљудувајќи ги промените на времето и природата во овој период од годината.</p> <p>Разговарајте, поттикнете го детето да ги воочува промените, направете споредба (какво е времето во зима, а какво е на пролет). Потоа активноста продолжете ја со слушање на песната „Пак ни дојде пролетта“ од фестивалот Поточиња 2013год. Слушајте го текстот и мелодијата и може да направите имитативни движења по текстот на песната.</p> <p>За крај предложете му на детето да црта пролетни цвеќиња со дрвени или восочни бои на лист од блок.</p> <p style="text-align: center;">►Линк во прилог од песната „Пак ни дојде пролетта“: https://www.youtube.com/watch?v=M9hulgq3qeM</p>